



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn

- Page/Страница овозможува во курсот да се прикажуваат различни видови на содржина, како што се:
 - Обичен текст
 - Слики
 - Аудио
 - Видео
 - Код
 - Комбинација од сите овие
- Овој ресурс можете да го искористите доколку сакате да споделите краток текст кој не мора да се преземе од страна на студентите.

Page/Страница

Додавање на материјали на курсот – Page/Страница

1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Кликнете на линкот **Add an activity or resource** во соодветната секција (тема или недела)
3. Во дополнителното мени одберете **Page**

The image shows three sequential screenshots from a Moodle course interface. The first screenshot shows the course header for 'Веројатност и статистика' with a 'Turn editing on' button circled in red and labeled '1'. The second screenshot shows the 'Topic 3' section with an 'Add an activity or resource' link circled in red and labeled '2'. The third screenshot shows the 'Add an activity or resource' dialog box with the 'Page' option circled in red and labeled '3'.

Додавање на материјали на курсот – Page/Страница

4. На следниот прозорец потребно е да ги пополните следните полиња:

- **Name** – име на страницата како сакате да ви се покажува на курсот
- **Page content** – во овој дел пополнете ја содржината која сакате да ја прикажете на студентите. Тука можат да ви помогнат алатките за форматирање на текст

1. Копче за овозможување на повеќе опции
2. Копче за промена на големина на текст
3. Копче за задебелување на текст
4. Копче за закосување на текст
5. Останати опции за форматирање на текст

Adding a new Page to Topic 4


Expand all

General

Name

Предавање 4


Description



Display description on course page

Content


Page content



Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија. Lorem ipsum бил индустриски стандард кој се користел како модел уште пред 1500 години, кога непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил на таков начин за да направи примерок на книга. И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет. Се популаризирал во 60-тите години на дваесеттиот век со издавањето на збирка од страни во кои се наоѓале Lorem Ipsum пасуси, а денес во софтверскиот пакет како што е Aldus PageMaker во кој се наоѓа верзија на Lorem Ipsum.

Преглед – Page/Страница

- Со кликување на креираната страница можеме да ја погледнеме како изгледа во курсот.
- На сликата е прикажано како изгледа страницата која што ја додадовме.



The screenshot shows a web interface for a course. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu, the text 'llearn', 'English (en)', and a user profile for 'Stefan Marincheski'. Below this is a breadcrumb trail: 'Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2019/20 / test-predmet-finki / Topic 1 / Предавање 4'. The main content area is titled 'Тест предмет' and 'Предавање 4'. The text under 'Предавање 4' discusses Lorem Ipsum as a text model used in the printing industry and mentions Aldus PageMaker. At the bottom, there is a 'Jump to...' dropdown menu with 'Втор колоквиум' selected and 'Предавање еден' as the next option. The page was last modified on Tuesday, 7 September 2021, at 2:10 PM.

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Page/Страница кликнете на следните линкови:
 - [Page resource](#)
 - [Page resource settings](#)
 - [Using Page](#)
 - [Page FAQ](#)